

Култура

Размената на уметничките дела - национален или бит - пазарски чин?

Mошне ангажирано размислувајќи дали да се вклучат, дали да се вмешам во расправите за разобличување на невидениот ликовен скандал во историјата на уметноста, кој се случува кај нас. Се работи за трампата на уметнички дела, извршена од страна на Уметничката галерија „Даут-паши амам“, небаре се работи за најобична битпазарска стока.

Иако почитуваната Сузана Милевска, куратор, со право укажува дека е веќе доцна и дека за вакви работи требаше јавноста на време да биде информирана, сепак, јас трагнувам од максимата дека никогаш не е доцна затоа што ако оваа помине молкум којзашто не чека.

Во врска со споменатиот немил настан, членот на Комисијата (во која нема ниту еден автор, ликовен уметник), проф. д-р Борис Петковски, историчар на уметноста и особено стручен за ликовната уметност на XX век, во едно интервју, изјави: „Ништу едно од делата што е дадено за размена, не е искажано од делата на нашите антиологиски автори“. (ВЕСТ, среда, 14 февруари 2001 год., страница 11). Оваа изјава ме наведе на помислата: каков ли „бизнес“ би направиле, со таква „трампа“, компетентните луѓе од музеите какви што се: ЕРМИТАЖ, ЛУБР, ПРАДО, ВАТИКАН и др. Но, се чини, нема кој да им даде таква идеја.

Но да почнем со ред. Луѓето од угледниот Уштински весник, со чувство на особено внимание, ме консултираа и ме прашаа дали следам што се случува во ликовниот „бизнес“ кај нас, што мислам за размената на уметничките дела на нашите истакнати сликари и скулптори и, доколку имам свој став, дали би сакал да проговорам за тоа?

ОД КАДЕ ИМ Е ТОА ПРАВО, КОИМ ДОЗ- ВОЛИЛ ДА ОД- ЛУЧУВААТ ВО ИМЕТО НА МРТВИТЕ АВТОРИ?

вам зошто и која мудрост Ве напада да им се придржите на ваквите зафати и да поддржите вакви зло-дела кон уметноста. Доколку замислил излеговте од контекстот на „интелектуалните“ размисли на некоја плиткоумни поединци, самоповикани да ѝ судат на ликовната уметност кај нас, Вие барем можете да најдете поприфатлива решенија. На пример, убеден сум дека Министерството за култура на Владата на Република Македонија ќе најде средства (од толку богатот минатогодишен Буџет) за да откупат делата на споменатите наши автори и да се вратат во средината на која ѝ припаѓаат, но, секако, доколку е тоа неопходно. лично сметам дека, во никој случај, не треба да се враќаат ликовните, дела освен оние најретките, бидејќи, со тој чин, не само што ги спречувате македонските творци да ја афирмираат нашата уметност и нашата култура воопшто во светот, тука и сплици лупини, се чини дека сака и, евре, како да успева во тоа, да го освои Скопје.

Иако ова може да му биде смешно, но за мене е многу жално. Неколкума членови на оваа Комисија беа членови и на Комисијата на Министерството за култура која, минатата година, распиша конкурс за скулптура, дело на наш автор, што би се одлила во петшест примероци, во бронза, и како симбол на нашата историја, на нашата цивилизација, на нашата култура и на нашата уметност, би им се подарила на петте други континенти на планетата. Тоа беше прекрасна идеја на тогашниот министер за култура, историчарот на уметноста г. Јане Пауновски.

Имам сознание дека секој од нашите споменати основоположници чии дела, со трампа се вратија во Скопје, е присутен во нашава средина со свои сто, двесте, триста и повеќе дела, па чини дека присуството на нивните дела во другите културни средини, каде и да се наоѓаат, ќе беше многу позначајно за афирмацијата на нашата култура отколку нивното присуство кај нас, со оглед на тоа дека, како што веќе спомниав, нивни дела имаме сосема доволно. Авторите на сите вратени дела се покојни и, за жал, не можат да реагираат.

Но, сега, се прашувам, да не слушајќи оваа Комисија си ја продолжи својата „света“ мисија и да не почне да ги враќа, со „трампа“, дела на претставниците на втората генерација сликари и скулптори кај нас, какви што се еминентните автори: Спасе Куновски, Димитар Кондовски, Трајче Јанчевски, Петар Мазев, Јордан Грабулоски, Петар Хади Башков, Боро Митриески и др.

Исто така, се прашувам дали ќе

продолжи „активноста“ на оваа Комисија и дали таа, или некоја друга таква комисија, ќе ги враќа и ќе ги „трампи“ делата на нашите достоинственици од помладата генерација, веќе доволно афирмирали кај нас и во светот, како што се истакнатите сликари: Глигор Чемерски, Коле Манев, Владимир Георгиевски, Родольб Анастасов, Киро Урдин, Димитар Малиданов, Сергеј Андреевски, Трајче Блајевски и др., или како што се угледните скулптори: Драган Поповски-Дада, Томе Андреевски, Стеван Маневски, Васил Василев, Борис Николовски и др., за да ја запрат нивната вистинска света мисија, на афирмација и на пробив на нашата ликовна уметност и на нашата култура, и нејзината универзализација а, со тоа, и валиоризацијата на нашата уметност во рамките на светската уметност, односно таму каде што е место то. Оти, вака, како што тргнала „светата“ Комисија, таа, со вакви и сплици лупини, се чини дека сака и, евре, како да успева во тоа, да го освои Скопје.

Некому ова може да му биде смешно, но за мене е многу жално. Неколкума членови на оваа Комисија беа членови и на Комисијата на Министерството за култура која, минатата година, распиша конкурс за скулптура, дело на наш автор, што би се одлила во петшест примероци, во бронза, и како симбол на нашата историја, на нашата цивилизација, на нашата култура и на нашата уметност, би им се подарила на петте други континенти на планетата. Тоа беше прекрасна идеја на тогашниот министер за култура, историчарот на уметноста г. Јане Пауновски.

Се прашувам зошто г. Борис Петковски се согласил да членува во таа Комисија кога, можеби уште утре, ќе бара начини и „мудри“ идеи да ги враќа подарените ликовни дела во родното место на авторот. Зошто ни беше таков конкурс, кога некој, самоповикан „мокник“ во оваа безвластие, си дозволува да формира некакви комисии и да прави што сака.

Со овој чин, го запирате пробибот на нашата уметност во светот па, се прашувам, зошто, тогаш, го-респомнети угледни автори, се уште млади, здрави и мошне активни, не жалејќи време и средст-

ва, се борат и создаваат дела кои ќе остават видливи траги во светот и кои ќе ѝ афирмираат, и како народ и како цивилизација со свои препознатливи корени, кога утре, некој ќе ги враќа тие дела. Бесприметно е тема да ја елаборирам на поширок план. Но, тогаш, ваквите комисии би требало да формираат: Шпанија, за да ги врати своите дела во Шпанија, Италија, во Италија, Франција, за да ги врати своите автори во Франција, Англија, во Англија, Русија, во Русија, и така натаму, и така натаму, и така натаму.

Оваа „почитувана“ Комисија може да посети и по депоата на другите музеи и галерии. Можат да тргнат по градовите, по парковите. Се што е од туѓи автори, да го разменат, да го трампят и да го искоренат. Ликовни дела на припадници на други народи, не ни требаат.

Ајде, нека тргнат со ред, нека ги вратат во Скопје сите дела на нашите ликовни уметници. Имаат уште можности за тоа. Доколку се качат горе, во Музејот на современа уметност (проф. д-р г. Борис Петковски беше еден од основачите и собирачите на делата што се наоѓаат во него), имаме многу дела за успешни трампи почнувајќи од Пикасо, па се со сред. Можеби пак ќе можат да уживаат во са-мозадовството од некаков си „кар“, како во веќе реализираната „трампа“.

Потоа, можат да почнат со искоренувањето на споменикот на Ослободителите на Скопје, кој се извишува пред зградата на Владата на Република Македонија. А, ве уверувам, тоа е мајсторско дело, едно од најуспешните дела на Иван Мирковиќ (Сплит, Р Хрватска), еден од поблиските современици, соработници и пријатели на големиот светски скулптор Иван Мештровиќ. Нека одат и понатаму, со искоренувањето на споменикот на Ослободувањето на револуционерно Куманово, ретко

дело на познатиот скулптор Коста Ангели-Радовани (Загреб, Р Хрватска). Тука, близки, на периферијата на Куманово, е Сломенско-Сирунчишта, близу до границата со СР Југославија, каде што се наоѓа скулптурата на веројатно еден од најутледните основоположници на скулптурата на XX век во Србија, на професорот Сретен Стојановиќ (Белград СР Југославија).

Но, Комисијата не ја интересираат основоположниците на түфите уметности, нeli! Случајно да не заборават со демонтирањето и со искоренувањето на споменикот на Исарот во Штип, дело на угледниот архитект, академик Богдан Богдановиќ (Белград, СР Југославија). И, така, со ред. Тие подобро од мене знаат каде и што се наоѓа, па можат да продолжат со расчистувањето. Нам не ни требаат автори кои не се од Македонија. Да ги потсетам, доколку им е здраво да работат во некаква си летаргична типшина и во мир, патем, нека си ја



ло. Тие, со немерливи маки и со непрежален труд, дошли таму да каде што стигнале нивните дела и оставиле една македонска семка за афирмација на нашата земја.

Покојниот корифеј на нашата наука и на нашата уметност, академик Блаже Конески, веќе не е, за да разберат, една засекогаш, е следново: ако светот припаѓа некому, тој пред сè, им припаѓа на творештвото и на науката. Нашите автори не се за таму каде што се родиле, туку се за таму каде што припаѓаат со своето де-

ло. Тие, со немерливи маки и со непрежален труд, дошли таму да каде што стигнале нивните дела и оставиле една македонска семка за афирмација на нашата земја.

Покојниот корифеј на нашата наука и на нашата уметност, академик Блаже Конески, веќе не е, за да разберат, една засекогаш, е следново: ако светот припаѓа некому, тој пред сè, им припаѓа на творештвото и на науката. Нашите автори не се за таму каде што се родиле, туку се за таму каде што припаѓаат со своето де-

ло. Тие, со немерливи маки и со непрежален труд, дошли таму да каде што стигнале нивните дела и оставиле една македонска семка за афирмација на нашата земја.

Покојниот корифеј на нашата наука и на нашата уметност, академик Блаже Конески, веќе не е, за да разберат, една засекогаш, е следново: ако светот припаѓа некому, тој пред сè, им припаѓа на творештвото и на науката. Нашите автори не се за таму каде што се родиле, туку се за таму каде што припаѓаат со своето де-

ло. Тие, со немерливи маки и со непрежален труд, дошли таму да каде што стигнале нивните дела и оставиле една македонска семка за афирмација на нашата земја.

Покојниот корифеј на нашата наука и на нашата уметност, академик Блаже Конески, веќе не е, за да разберат, една засекогаш, е следново: ако светот припаѓа некому, тој пред сè, им припаѓа на творештвото и на науката. Нашите автори не се за таму каде што се родиле, туку се за таму каде што припаѓаат со своето де-

ло. Тие, со немерливи маки и со непрежален труд, дошли таму да каде што стигнале нивните дела и оставиле една македонска семка за афирмација на нашата земја.

Покојниот корифеј на нашата наука и на нашата уметност, академик Блаже Конески, веќе не е, за да разберат, една засекогаш, е следново: ако светот припаѓа некому, тој пред сè, им припаѓа на творештвото и на науката. Нашите автори не се за таму каде што се родиле, туку се за таму каде што припаѓаат со своето де-

ло. Тие, со немерливи маки и со непрежален труд, дошли таму да каде што стигнале нивните дела и оставиле една македонска семка за афирмација на нашата земја.

Покојниот корифеј на нашата наука и на нашата уметност, академик Блаже Конески, веќе не е, за да разберат, една засекогаш, е следново: ако светот припаѓа некому, тој пред сè, им припаѓа на творештвото и на науката. Нашите автори не се за таму каде што се родиле, туку се за таму каде што припаѓаат со своето де-

ло. Тие, со немерливи маки и со непрежален труд, дошли таму да каде што стигнале нивните дела и оставиле една македонска семка за афирмација на нашата земја.

Покојниот корифеј на нашата наука и на нашата уметност, академик Блаже Конески, веќе не е, за да разберат, една засекогаш, е следново: ако светот припаѓа некому, тој пред сè, им припаѓа на творештвото и на науката. Нашите автори не се за таму каде што се родиле, туку се за таму каде што припаѓаат со своето де-

ло. Тие, со немерливи маки и со непрежален труд, дошли таму да каде што стигнале нивните дела и оставиле една македонска семка за афирмација на нашата земја.

Покојниот корифеј на нашата наука и на нашата уметност, академик Блаже Конески, веќе не е, за да разберат, една засекогаш, е следново: ако светот припаѓа некому, тој пред сè, им припаѓа на творештвото и на науката. Нашите автори не се за таму каде што се родиле, туку се за таму каде што припаѓаат со своето де-

ло. Тие, со немерливи маки и со непрежален труд, дошли таму да каде што стигнале нивните дела и оставиле една македонска семка за афирмација на нашата земја.

Покојниот корифеј на нашата наука и на нашата уметност, академик Блаже Конески, веќе не е, за да разберат, една засекогаш, е следново: ако светот припаѓа некому, тој пред сè, им припаѓа на творештвото и на науката. Нашите автори не се за таму каде што се родиле, туку се за таму каде што припаѓаат со своето де-

ло. Тие, со немерливи маки и со непрежален труд, дошли таму да каде што стигнале нивните дела и оставиле една македонска семка за афирмација на нашата земја.

Покојниот корифеј на нашата наука и на нашата уметност, академик Блаже Конески, веќе не е, за да разберат, една засекогаш, е следново: ако светот припаѓа некому, тој пред сè, им припаѓа на творештвото и на науката. Нашите автори не се за таму каде што се родиле, туку се за таму каде што припаѓаат со своето де-

ло. Тие, со немерливи маки и со непрежален труд, дошли таму да каде што стигнале нивните дела и оставиле една македонска семка за афирмација на нашата земја.

Покојниот корифеј на нашата наука и на нашата уметност, академик Блаже Конески, веќе не е, за да разберат, една засекогаш, е следново: ако светот припаѓа некому, тој пред сè, им припа